

Телефон Android: Повици и приватност

Како да го контролирате вашиот телефонски број и кој може да ве повикува.

Контролите за повици на вашиот телефон со Android ви помага да контролирате кој ве повикува и во кое време, и ќе ви помогне да ги блокирате повикувачите и да ја заштитите својата приватност со прикривање на вашиот број од луѓето што ги повикувате.

Што ќе ви треба

Пред да го почнете овој курс, проверете дали вашиот телефон со Android е полн, вклучен и дали го покажува **Почетниот екран (Home screen)**. Исто така, оперативниот софтвер на вашиот телефон треба да биде ажуриран и треба да имате број на мобилен телефон и сметка.

Запомнете, постојат голем број различни брендови телефони со Android, и сите тие функционираат малку различно. Некои од екраните на вашиот телефон може да изгледаат малку различно од оние во овој водич, но сепак ќе можете да ги следите упатствата.

Како да го контролирате ИД на повикувачот (Caller ID)

Кога го користите мобилниот телефон за да вршите повик на друг мобилен телефон, вашиот број ќе се појави на екранот на лицето кое ќе одговори на повикот. Тој број е познат како **ИД на повикувач (Caller ID)**, или накратко **Идентификатор на повикувач (Caller Identification)**.

Ако не сакате другите да го знаат вашиот број, можете да го исклучите вашиот **ИД на повикувач**.

1. Допрете на иконата со **Телефон (Phone)** како да се подготвувате да извршите телефонски повик.
2. Најдете ги **трите вертикални точки** на десната страна на екранот и допрете ги за да се прикаже списокот со опции.
3. Допрете на **Поставки (Settings)**
4. Прелистувајте надолу сè додека не ги најдете **Дополнителните услуги (Supplementary services)** и допрете на нив.
5. Допрете на **Покажи го мојот ИД на повикувач (Show my caller ID)** и ќе се појави уште еден список со опции.



Ако го исклучите ИД на повикувач, вашето име и број ќе престанат да се прикажуваат

Телефон Android: Повици и приватност

- Допрете на **Скриј го бројот (Hide number)**. Во делот **Покажи го мојот ИД на повикувач**, сега ќе стои **Бројот е скриен во појдовните повици (Number hidden in outgoing calls)**.

Сега, секојпат кога ќе повикувате некого, на неговиот телефон ќе се покажуваат зборовите **Приватен број (Private number)**, наместо вашиот телефонски број. За да ја вклучите повторно опцијата **ИД на повикувач**, допрете повторно на **Покажи го мојот ИД на повикувач** и изберете **Да се покажува бројот (Show number)** од скок-списокот.

Како да блокирате несакани повикувачи

Исто така, можете да ги употребите **Поставките на повик (Call settings)** за да престанете да добивате вознемирувачки повици. Најпрво допрете ја стрелката **Назад (Back)** во горниот дел на екранот за да се вратите во менито **Поставки на повик (Call settings)**.

- Прелистувајте наназад сè додека не ја најдете опцијата **Блокирај броеви (Block numbers)**. Кога ќе блокирате некој број, вашиот телефон нема да свони, а повиците ќе се пренасочат на говорната пошта.
- Ако сакате да ве повикуваат само лица што се наоѓаат во вашиот **Список со контакти**, допрете на **Блокирај непознати повикувачи (Block unknown callers)**. Бојата на копчето ќе се измени кога оваа функција ќе се вклучи.
- За да блокирате број на одреден повикувач, можете да го внесете бројот на овој екран и потоа допрете го симболот плус (+) за да го додадете во списокот со блокирани броеви.
- Ако не го знаете бројот, но повикувачот ве повикал неодамна, можете да допрете на **Неодамнешни (Recents)** за да се прикаже списокот.
- Најдете го несаканиот повикувач во списокот и допрете на него за да го изберете, и потоа допрете **Готово (Done)**. Бројот што го избравте сега се појавува во списокот со блокирани броеви.
- За да блокирате повици од некое лице што се наоѓа во **списокот со Контакти**, допрете на **Контакти** за да го видите списокот со имиња, и допрете го контактот што сакате да го блокирате за да ја изберете ставката.
- Допрете на **Готово**.
- Можете да видите список со сите броеви што се блокирани во моментот. Ќе видите дека контактот се додаде во овој список.



Вашиот телефон може да блокира повици од броеви што не ги знаете, како и броеви што се наоѓаат во вашиот список со **Контакти**

Телефон Android: Повеци и приватност

Како да одблокирате повикувачи

Ако сакате повторно да добивате дојдовни повици од лице кое сте го блокирале, многу е лесно да го отстраните од овој список, или да го **одблокирате**.

Допрете го **црвениот знак за минус (-)** што се наоѓа до името или до бројот што сакате да го одблокирате за да го отстраните од списокот. Одлично! Сега можете повторно да добивате повици и текстови од тој број.

Како да го користите ИД на повикувач и заштита од спам-пораки

Ајде се вратиме назад во менито **Поставки на повик** за да погледнеме уште една корисна функција. Допрете го копчето **Назад** што се наоѓа во горниот дел на екранот.

Побарајте ја опцијата **ИД на повикувач и заштита од спам-пораки (Caller ID and spam protection)**. Кога ќе ја вклучите, копчето ќе се обои и зборот **Вклучена (On)** ќе биде видлив. Ако не е вклучена, допрете го копчето.

Кога ќе добиете повик од непознат број, вашиот телефон може да провери дали тој број му припаѓа на лице за кое се знае дека се обидува да изврши измама.

Кога ве повикува лице за кое се знае дека се обидува да изврши измама, ќе видите знак за предупредување, како на пример **Можна измама! (Potential Fraud!)**. Допрете ја **иконата со црвен телефон** за да го одбиете повикот.

Ако добиете повик што вашиот телефон го идентификува како Можна измама, безбедно е да не одговорите на повикот и да го игнорирате сè додека телефонот не престане да звони.



Како да ја користите функцијата Не вознемирувај (Do Not Disturb)

Функцијата **Не вознемирувај** може привремено да спречи вашиот телефон да прима какви било повици. Ако функцијата **Не вознемирувај** е вклучена, вашиот телефон нема да ве известува за повици, текстови или е-пошта сè додека не ја исклучите повторно.

Телефон Android: Позици и приватност

За да ја вклучите функцијата **Не вознемирувај**, најпрво допрете го копчето **Дома (Home)** за да се вратите на Почетниот екран.

1. Поминете со прстот од долниот дел на екранот за да се прикаже екранот **Апликации (Apps)**. Најдете ја иконата на апликацијата **Поставки** и допрете ја.
2. Побарајте ги **Известувањата (Notifications)** и допрете ги за да ја најдете опцијата **Не вознемирувај**.
3. Допрете го копчето за да се измени неговата боја и да се премести десно. Потоа, допрете ги зборовите **Не вознемирувај** за да видите повеќе опции.

Како да ја исклучите функцијата Не вознемирувај

Допрете го копчето што се наоѓа до **Не вознемирувај** за да стане бело и да се премести лево. Вашиот телефон е подготвен повторно да прима пораки и предупредувања.

Како да поставите распоред за функцијата Не вознемирувај

Користењето распоред може да биде многу практично, бидејќи значи дека не мора да помнете да ја вклучувате функцијата **Не вознемирувај** во текот на денот кога ви треба.

1. Допрете ги зборовите **Не вознемирувај**.
2. Ќе се појави список со опции. Допрете ги зборовите **Вклучи како што е закажано (Turn on as scheduled)**.
3. За да го закажеме нашиот распоред, најпрво треба да ја вклучиме оваа функција. Допрете го копчето означено како **Исклучено (Off)**. Тоа ќе се премести десно и ќе стане сино.
4. Ќе се појави поле што покажува букви за деновите во неделата и одредено време. Кога на почеток ќе ја вклучите оваа функција, во **Постави распоред (Set schedule)** секој ден е заокружен и се прикажува временски опсег. Ова значи дека функцијата **Не вознемирувај** ќе се вклучува и исклучува во закажаното време секој ден во неделата.
5. Ако функцијата **Не вознемирувај** не ви треба во одреден ден, можете да допрете на буквата на денот за да го отстраните од распоредот.
6. Допрете ги зборовите **Постави распоред**. Ќе се појави скок-поле во кое ќе го поставите времето за распоредот.




Поставките на функцијата **Не вознемирувај** на вашиот телефон го прекинуваат вознемирувањето од повици, пораки, известувања и е-пошта

Телефон Android: Повици и приватност

Како да поставите закажано време

На пример, сакаме да бидеме во можност да ги гледаме омилените ТВ-програми од 18-21 часот во среда, четврток и петок навечер. Ќе ја поставиме функцијата **Не вознемирувај** да се вклучува автоматски секоја од наведените вечери.

1. Во скок-полето зборот **Старт (Start)** треба да има сина боја во горниот дел. Допрете на **Старт** ако не е.
2. Поставете ги часовите од 10 назад на 6.
3. Допрете на сивиот збор **Крај (End)** во горниот дел на скок-полето. Времето се менува и покажува 7 наутро.
4. Поставете ги часовите од 7 на 9. Потоа, прелистајте за да извршите измена од **претпладне (am)** на **попладне (pm)**.
5. Допрете повторно на **Старт** за да проверите дали функцијата **Не вознемирувај** ќе се вклучи во 18 часот, а потоа допрете на **Крај** за да проверите дали ќе се исклучи во 9 попладне.
6. Кога ќе бидете задоволни со поставките, допрете на **Готово** и полето ќе исчезне.



Создадете малку мирно време со поставување на распоредот **Не вознемирувај** на вашиот телефон

Сега, онаму каде што стои **Постави распоред**, би требало да стои **од 18 до 21 часот**.

Како да поставите распоред за денови

Ајде сега да провериме дали функцијата **Не вознемирувај** се вклучува само во среда, четврток и петок навечер.

1. Во **Денови (Days)** допрете на буквите за недела, понеделник, вторник и на крај на „с“ за сабота. Овие денови сега се исклучени и повеќе нема да бидат заокружени.
2. Сега, треба да бидат заокружени само буквите за среда, четврток и петок, и така, функцијата **Не вознемирувај** ќе биде вклучена само за тие денови.

Телефон Android: Повици и приватност

Како да го проверите повторно вашиот распоред

Допрете ја стрелката **Назад** во горниот дел на екранот за да се вратите во екранот со опциите на функцијата **Не вознемирувај**.

Во **Вклучи како што е закажано (Turn on as Scheduled)**, копчето треба да биде сино за да покажува дека е вклучена. Ако копчето не е сино, допрете го за да го вклучите.

Исто така, би требало да можете да видите малечка порака што потврдува: среда, четврток и петок и времето од 18-21 часот.

Како да поставите исклучоци за Не вознемирувај

Сè уште можете да да изберете да примате важни пораки или потсетници додека функцијата **Не вознемирувај** е вклучена.

За да го поставите ова, вашиот телефон треба сè уште да го покажува екранот на **Не вознемирувај**.

1. Допрете на **Дозволи исклучоци** за да продолжите.
2. Добра идеја е да ги вклучите **Алармите (Alarms)** за да можете да продолжите да ги добивате важните аларми што можеби сте ги поставиле. Допрете го копчето што се наоѓа до **Аларми** за да ја вклучите оваа функција. Копчето ќе се премести десно и ќе стане сино.
3. Ако планирате да го користите вашиот телефон за да гледате видеозапис или да слушате поткаст, ќе треба да ја вклучите **Медиуми (Media)**. Ова ви овозможува да продолжите да слушате звук додека функцијата **Не вознемирувај** е вклучена. Допрете го копчето што се наоѓа до **Медиуми** за да стане сино и да ја вклучите оваа функција.

Како да поставите исклучоци за повици

Повици од ви овозможува да продолжите да примате повици од одредени лица додека функцијата Не вознемирувај е активна. Ова е практично кога сакате да им дозволите на пријатели или семејни членови да контактираат со вас во итни случаи.

1. Допрете на **Повици од (Calls from)** и ќе се појави список со опции. Ќе ги дозволиме повиците **Само од омилените контакти (Favourite contacts only)**. Ќе продолжите да добивате повици од секого што е означен како омилен контакт во апликацијата **Контакти** на вашиот телефон.

Телефон Android: Повици и приватност

2. Допрете на **Само од омилените контакти** и списокот со опции ќе исчезне. **Само од омилените контакти** е напишано под **Повици од**.


Како да поставите исклучоци за пораки

Пораки од (Messages from) ви овозможува да продолжите да примате пораки од одредени луѓе кога функцијата **Не вознемирувај** е активна. Можете да допрете на ова и да ги следите чекорите за да ги вклучите лицата од кои сакате да продолжите да примате пораки.

Како да поставите исклучоци за предупредувања

Опцијата **Повикувачи што се повторуваат (Repeat callers)** може да се вклучи за да примате повици доколку некој упорно се обидува да стапи во контакт со вас, како на пример во итен случај. Допрете го копчето до Повикувачи што се повторуваат за да ја вклучите функцијата.

Предупредувањата за настан/задача (Event/task alerts) се важни настани во календарот, како на пример средба со физиотерапевт. Допрете го копчето до Предупредувањата за настан/задача за да ја вклучите функцијата.



Создадете исклучоци за важни настани во календарот

Како да поставите исклучоци за потсетници

Потсетниците се оние нешта што треба да помнете да ги направите, како да земете лекови или да ги фрлите отпадоците за рециклирање.

Допрете го копчето до **Потсетници** за да ја вклучите функцијата.

Информации на Екранот за заклучување за загубени телефони

Вашиот телефон со Android има практична функција што може да помогне некому да ви го врати вашиот телефон ако сте го заборавиле некаде.


За да ја поставите:

1. Најпрво допрете ја стрелката **Назад (Back)** во горниот дел на екранот за да се вратите во менито **Поставки**. Потоа прелистајте надолу во менито сè додека не го најдете **Екранот за заклучување (Lock screen)** и допрете го.

Телефон Android: Повици и приватност

2. Прелистајте надолу за да ги најдете **Информациите за контакт (Contact information)** и допрете ја опцијата. Ќе се појави скок-поле и тастатура.
3. Внесете кратка порака тука. Ова е пораката што ќе се појави на **Екранот за заклучување** што ќе му помогне на лицето што ќе го најде вашиот телефон да ви го врати ако сте го оставиле некаде. Вклучете број на кој тоа лице би можело да ви се јави за да ви каже дека го најде вашиот телефон.
4. Кога ќе ја завршите пораката, допрете на **Готово**.

Пораката на Екранот за заклучување треба да го покажува домашниот број или бројот на мобилен телефон на некој пријател, наместо вашиот број на мобилен телефон.



Како да ја проверите пораката на Екранот за заклучување

Заклучете го телефонот со притискање на копчето за **Вклучување/Исклучување (Power)** што се наоѓа странично за да го исклучите екранот.

Сега, притиснете го повторно копчето за **Вклучување/Исклучување** за да го активирате телефонот и да се прикаже екранот за **Заклучување**.

Вашата порака и бројот за контакт ќе се појават под часовникот.